



bioplant

100% СВЕЖО ЦЕДЕНИ ОРГАНСКИ СОКОВИ



• НЕМА ДОДАДЕНО ШЕЌЕР, ВОДА И КОНЗЕРВАНС •

Анима ДООЕЛ започна во 2001 година како компанија пионер во неколку различни области. Една од главните активности на Анима е во земјоделскиот сектор, каде заедно со нашата подружница БИОПЛАНТ соработуваме со бројни кооперанти.

БИОПЛАНТ е посветен на производство и дистрибуција на сертифициран гоџи саден материјал. Со цел да се исполнат европските стандарди за органско производство, гоџито го произведуваме во строго контролирани услови за да ги задоволиме барањата за квалитет.

Од неодамна, БИОПЛАНТ започна со производство на органски свежо цедени овошни сокови со неспоредлив вкус, благодарение на уникатните мешавини на гоџи со јаболко, малина, вишна итн. Целосното производство го вршime во нашата фабрика.

Произведуваме сокови со четири различни вкусови:

- 100% свежо цеден органски сок од Јаболко
- 100% свежо цеден органски сок од Гоџи и Јаболко
- 100% свежо цеден органски сок од Гоџи, Вишна и Јаболко
- 100% свежо цеден органски сок од Гоџи, Малина и Јаболко

ГОЦИ - СВЕТИОТ ГРАЛ ВО ЗДРАВАТА ИСХРАНА

Не постои друго растение со толку многу антиоксиданси, аминокиселини, есенцијални масни киселини, минерали, витамини и други корисни состојки.

Затоа гоцито е супериорно овошје!




Гоци е дрвенесто растение, со вкусен плод во форма на црвени бобинки. Во тие мали, но моќни плодови се крие тајната на долговечноста на луѓето од Тибет, од каде што потекнува.

Поради богатството од хранливи состојки, ова супериорно овошје има навистина широк спектар на делување. Ова се некои од здравствените придобивки на гоцито: го зајакнува имунолошкиот систем, го забавува процесот на стареење, дава сила и енергија, спречува леукемија и други карциноми, спречува болести на срцето и крвните садови, има антибактериски и антивоспалителни својства, ја подобрува

плодноста кај жените, го подобруваат квалитетот на спермата, го подобрува видот, ја подобрува циркулацијата во целиот организам, штити од појава на дијабет, ја зголемува еластичноста и влажноста на кожата, служи како афродизијак.

Според американската скала што ги мери антиоксидантните својства на храната (ORAC scale -Oxygen Radical Absorbance Capacity scale), **гоци е супериорно прв!** Да појасниме дека, колку што е позицијата повисока на ORAC скалата, толку повеќе храната има способност да ги уништува слободните радикали, кои го нарушуваат здравјето, предизвикуваат хронични заболувања и го забрзуваат процесот на стареењето.



СВЕЖО ЦЕДЕН ОРГАНСКИ СОК ОД ГОЌИ И ЈАБОЛКО

Промовирано како **суперовошје** во последниве години, гоџито е докажано во борбата против дијабетесот и ракот. Гоџито е најсилниот антиоксидант и е познато како моќно средство во борбата против стареењето. Комбинацијата на гоџи и јаболко, отелотворени во сок со неспоредлив вкус, е вистинска ризница на состојки кои имаат позитивно влијание врз нашиот организам.

БИОПЛАНТ сокот од гоџи и јаболко го правиме само од сертифицирано органско гоџи и јаболко, произведени од нашите кооперанти ширум Македонија. Внимателно ги одбираме здравите плодови, ги миеме, ги мелеме и пресуваме, а капките сок ги пакуваме во стаклена или bag-in-box амбалажа, бидејќи во нив вкусот останува непроменет. За да го спречиме влијанието на сончевите зраци врз квалитетот и вкусот на сокот, користиме современа технологија со која стакленото шише го прекриваме со специјална фолија.

Нашиот финален производ е матен сок од гоџи и јаболко. До сега во Европа не е произведен ваков микс, а особено сме горди што ние не увезуваме гоџи, туку за нашите сокови користиме исклучиво македонско органско гоџи.

ПАКУВАЊА ОД: стаклени шишиња од 60, 250 и 750 ml

РОК НА ТРАЕЊЕ: 24 месеци

СКЛАДИРАЊЕ: Собна температура

Ние во сокот не додаваме вода, шеќер ниту конзерванс. Сокот не се расипува затоа што со помош на мошне кратка пастеризација, при затворањето на шишињата, се добива “природен вакум” кој не дозволува воздухот да допре до сокот.



МК-BIO-157
Non-EU Agriculture

СВЕЖО ЦЕДЕН ОРГАНСКИ СОК ОД ГОЌИ, ВИШНА И ЈАБОЛКО

Вишната е омилено овошје за многумина. Таа е богата со витамини, содржи многу антиоксиданти и има многу состојки за кои го намалуваат воспалението на мускулите и високиот крвен притисок, го помага варењето на храната, го зајакнува имунолошкиот систем, ја подобрува меморијата и помага на луѓето побрзо да се опорават после тренинг. Исто така, вишната содржи мелатонин, кој го подобрува спиењето.

За да се добие питок сок, гоџито и вишната ги мешаме со сок од јаболко, во однос во кој доминира вкусот и мирисот на вишната, а гоџито дава на сокот посебен шмек. Внимателно ги одбираме здравите плодови, ги миеме, ги мелеме и пресуваме, а капките сок ги пакуваме во стаклена или bag-in-box амбалажа, бидејќи во нив вкусот останува непроменет. За да го спречиме влијанието на сончевите зраци врз квалитетот и вкусот на сокот, користиме современа технологија со која стакленото шише го прекриваме со специјална фолија.

Нашиот финален производ е матен сок од гоџи, вишна и јаболко, со неспоредлив вкус! Тоа е комбинација што до сега не е видена во Европа, а плус е 100% органски производ. Во исто време тоа е вистинска мала ризница од состојки кои позитивно влијаат на нашиот организам.

ПАКУВАЊА ОД: стаклени шишиња од 60, 250 и 750 ml

РОК НА ТРАЕЊЕ: 24 месеци

СКЛАДИРАЊЕ: Собна температура

Ние во сокот не додаваме вода, шеќер ниту конзерванс. Сокот не се расипува затоа што со помош на мошне кратка пастеризација, при затворањето на шишињата, се добива “природен вакум” кој не дозволува воздухот да допре до сокот.



МК-BIO-157
Non-EU Agriculture

СВЕЖО ЦЕДЕН ОРГАНСКИ СОК ОД ГОЌИ, МАЛИНА И ЈАБОЛКО

Малината е омилен деликатес за многу луѓе. Таа е богата со витамини, минерали, влакна, флавоноиди и биофлавоноиди, кои делуваат како силни антиоксиданти, и тоа е причината зошто малината има корисен ефект врз здравјето. Сокот од гоџи, малина и јаболко е повеќе од сок! Тоа е сок, храна и лек во исто време!

За да се добие питок сок, гоџито и малината ги мешаме со сок од јаболко, во однос во кој доминира вкусот и мирисот на малината, а гоџито дава на сокот посебен шмек. Внимателно ги одбираме здравите плодови, ги миеме, ги мелеме и пресуваме, а капките сок ги пакуваме во стаклена или bag-in-box амбалажа, бидејќи во нив вкусот останува непроменет. За да го спречиме влијанието на сончевите зраци врз квалитетот и вкусот на сокот, користиме современа технологија со која стакленото шише го прекриваме со специјална фолија.

Нашиот финален производ е матен сок од гоџи, малина и јаболко, со неспоредлив вкус! Тоа е комбинација што до сега не е видена во Европа, а плус е 100% органски производ. Во исто време тоа е вистинска мала ризница од состојки кои позитивно влијаат на нашиот организам.



ПАКУВАЊА ОД: стаклени шишиња од 60, 250 и 750 ml

РОК НА ТРАЕЊЕ: 24 месеци

СКЛАДИРАЊЕ: Собна температура

Ние во сокот не додаваме вода, шеќер ниту конзерванс. Сокот не се расипува затоа што со помош на мошне кратка пастеризација, при затворањето на шишињата, се добива “природен вакум” кој не дозволува воздухот да допре до сокот.



МК-БИО-157
Non-EU Agriculture

СВЕЖО ЦЕДЕН ОРГАНСКИ СОК ОД ЈАБОЛКО

Сокот од јаболко успешно ја гаси жедта и освежува после напорен тренинг. Значајно го смалува ризикот од добивањето срцеви заболувања, лош холестерол, астма, болести на бубрезите и црниот дроб. Благодарение на калиумот, го стимулира лачењето на вишокот течности од телото, што го прави одличен за губење на тежината.

БИОПЛАНТ сокот од јаболко го правиме само од сертифицирани органски македонски јаболка. Внимателно ги одбираме здравите плодови, ги миеме, ги мелиме и пресуваме, а капките сок ги пакуваме во стаклена или bag-in-box амбалажа, бидејќи во нив вкусот останува непроменет. За да го спречиме влијанието на сончевите зраци врз квалитетот и вкусот на сокот, користиме современа технологија со која стакленото шише го прекриваме со специјална фолија.

Нашиот финален производ е матен сок од органско јаболко, кој содржи четири пати поголема концентрација на полифеноли во однос на бистриот сок од јаболко. Полифенолите се активни антиоксиданси за кои се верува дека спречуваат појава на кардиоваскуларни болести и рак. Благодарение на високиот процент на фруктоза и глукоза, го снабдува организмот со енергија, го спречува заморот и губењето концентрација.

ПАКУВАЊА ОД: 250 и 750 ml стаклени шишиња, и 1.750 ml bag-in-box

РОК НА ТРАЕЊЕ: 24 месеци

СКЛАДИРАЊЕ: Собна температура

Ние во сокот не додаваме вода, шеќер ниту конзерванс. Сокот не се расипува затоа што со помош на мошне кратка пастеризација, при затворањето на шишињата, се добива “природен вакум” кој не дозволува воздухот да допре до сокот.



МК-BIO-157
Non-EU Agriculture

СВЕЖО ЦЕДЕН СОК ОД ЈАБОЛКО

БИОПЛАНТ сокот од јаболко го правиме од македонски стандардни конзумни јаболка. Со внимателно одбирање и микс на неколку сорти јаболка добиваме комбинација која прави сокот да го има вистинскиот сооднос на јаболкова арома и овошни шеќери, со неспоредлив вкус и квалитет кој е погоден за конзумација од страна на сите генерации.

Сокот од јаболко благотворно влијае на работата на мозокот и менталното здравје воопшто кај повозрасните особи, благодарение на антиоксидантните својства на полифенолот. Тие ги штитат мозочните клетки од оштетувањата кои можат да ги предизвикаат нестабилните молекули наречени слободни радикали. БИОПЛАНТ сокот од јаболко е извонреден извор на калиум и природни киселини. Полифенолите спречуваат LDL (лошиот) холестерол да оксидира и да се складира во крвните садови. Зголеменото ниво на LDL го зголемува ризикот од срцеви заболувања. Затоа сокот од јаболко особено се препорачува на особи кои имаат проблеми со крвните садови и со срцеви заболувања, но и како превенција кај здрави особи.

Не користиме концентрат, шеќер или друг засладувач, вештачка арома или конзерванс, вообичаена пракса кај многу други производители на т.н. “природни” сокови.

ПАКУВАЊА ОД: 1.750 ml bag-in-box

РОК НА ТРАЕЊЕ: 24 месеци

СКЛАДИРАЊЕ: Собна температура

Користиме најсовремена технологија за пресување на јаболката, со што се зачувуваат сите корисни елементи. Потоа добиениот сок кратко го пастеризираме, со што се елиминира потребата за додавање конзерванс.



ГРУПНИ ПАКУВАЊА:




10 шишиња x 250 ml обвиткани
со пластична фолија
тежина на 1 шише 450 gr
број на шишиња на еуро
палета (800x1200 mm): 2.080



6 шишиња x 750 ml обвиткани
со пластична фолија
тежина на 1 шише 1.160 gr
број на шишиња на еуро
палета (800x1200 mm): 750



30x60 ml во картонска кутија
тежина на 1 шише 127 gr
број на шишиња на еуро
палета (800x1200 mm): 6.300



8x1.750 ml во картонска кутија
тежина на 1 БИБ 1.950 gr
број на БИБ на еуро палета
(800x1200 mm): 384



bioplant



ОРГАНСКА ПУЛПА ОД ЈАБОЛКО ВО ПРАВ



ОРГАНСКАТА ПУЛПА ОД ЈАБОЛКО ВО ПРАВ се произведува од свежи органски јаболка на кои сокот им е отстранет преку процесот на пресување, при што се задржува пектинот и јаболковата арома. Јаболкото во прав содржи висок процент на растителни влакна и е многу корисно за здравјето и неговата конзумација е идеална за секој кој сака да го зголеми дневниот внес на растителни влакна. Покрај тоа, јаболкото во прав може да се користи како дополнување во исхраната и во смути пијалоците.

КОНТАКТ

БИОПЛАНТ

адреса: ул. 1520 бр. 6
Индустриска зона Пинтија
1000 Скопје,
Македонија

www.bioplant.mk
info@bioplant.mk

тел. +38970306030
(Viber & WhatsApp)

www.bioplant.mk